



Народна банка на Република Македонија Дирекција за статистика

Скопје, 30 јуни 2017 година

Соопштение за печат

Позначајни движења кај каматните стапки на банките и штедилниците¹: мај 2017 година

- Во мај годинава, каматната стапка на вкупните кредити изнесува 6,0%, при минимален месечен пад од 0,1 п.п., додека каматната стапка на вкупните депозити се задржа на нивото од 1,6%, без промени во однос на претходниот месец.
- Просечната каматна стапка на новоодобрените кредити во мај забележа месечно зголемување од 0,2 п.п. и изнесува 5,5%, додека каматната стапка на новопримените депозити остана непроменета на нивото од 1,4%.

Табела 1. Каматни стапки на вкупните и новите кредити и депозити

	12.2015	1.2016	2.2016	3.2016	4.2016	5.2016	6.2016	7.2016	8.2016	9.2016	10.2016	11.2016	12.2016	1.2017	2.2017	3.2017	4.2017	5.2017
во % на годишно ниво																		
Вкупни кредити	6.5	6.5	6.5	6.5	6.4	6.4	6.4	6.3	6.4	6.3	6.3	6.2	6.2	6.2	6.1	6.1	6.1	6.0
Корпоративен сектор	6.3	6.3	6.3	6.2	6.2	6.2	6.1	6.1	6.1	6.0	6.0	5.9	5.8	5.8	5.7	5.7	5.6	5.6
Домаќинства	6.8	6.8	6.8	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.5
Новоодобрени кредити	5.9	6.0	6.1	6.0	5.7	5.9	5.9	5.9	5.9	5.8	5.7	5.7	5.3	5.9	5.4	5.4	5.3	5.5
Корпоративен сектор	5.9	6.0	6.1	6.0	5.7	6.0	5.8	5.9	5.8	5.8	5.6	5.7	5.2	5.9	5.1	5.2	5.1	5.4
Домаќинства	5.7	6.0	6.0	5.9	5.9	5.8	5.9	5.8	6.0	5.9	5.8	5.8	5.6	5.9	5.9	5.8	5.7	5.8
Вкупни депозити	1.9	1.9	1.9	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.7	1.7	1.6	1.6	1.6
Корпоративен сектор	2.2	2.2	2.0	2.0	2.0	2.0	1.9	1.9	2.0	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.0	2.0	2.0
Домаќинства	1.9	1.9	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.6	1.6	1.5	1.5
Новопримени депозити	1.6	1.8	1.6	1.7	1.7	1.1	1.4	1.5	1.4	1.6	1.6	1.7	1.6	1.6	1.6	1.4	1.4	1.4
Корпоративен сектор	1.3	2.0	1.1	1.3	1.2	0.8	0.9	1.3	0.9	1.4	1.4	1.6	1.5	1.3	1.3	1.1	1.0	1.1
Домаќинства	1.9	1.7	2.0	1.9	1.9	1.5	1.9	1.6	1.7	1.7	1.7	1.8	1.8	1.7	1.8	1.6	1.6	1.6



Извор: НБРМ.

¹ Под „каматна стапка“ се подразбира пондерирана просечна каматна стапка искажана во проценти на годишно ниво. За подетално објаснување види методологија <http://www.nbrm.mk/ns-newsarticle-ponderirani-kamatni-stapki-na-bankite-i-stedilnicite-nova-metodologija-od-januari-2015-godina.nspj>





Народна банка на Република Македонија Дирекција за статистика

1. Каматни стапки на корпоративниот сектор²



Извор: НБРМ.

- Во мај, каматната стапка на вкупните кредити на корпоративниот сектор се задржа на ниво од 5,6%, без промени во однос на претходниот месец, додека на годишна основа, оваа каматна стапка забележа намалување од 0,6 п.п..
- Во текот на мај, банките и штедилниците му одобрувале нови кредити на корпоративниот сектор по просечна каматна стапка од 5,4%, што претставува нагорна промена од 0,3 п.п. во однос на претходниот месец. Притоа, месечното зголемување главно произлегува од растот кај каматните стапки на денарските кредити, без и со валутна клаузула (за 0,4 п.п. и 0,1 п.п., соодветно), во услови на пад на каматните стапки на кредитите во странска валута (за 0,3 п.п.). Споредено на годишна основа, оваа каматна стапка е пониска за 0,6 п.п..



Извор: НБРМ.


² За потребите на ова соопштение, корпоративниот сектор се однесува на нефинансиските институции (јавни и останати).



Народна банка на Република Македонија Дирекција за статистика

- Просечната каматна стапка на вкупните примени депозити од корпоративниот сектор, трет последователен месец се одржува на нивото од 2,0%. Воедно, оваа каматна стапка е идентична со стапката регистрирана во мај минатата година.
- Во мај, просечната каматна стапка на новопримените депозити³ на корпоративниот сектор оствари минимална нагорна месечна промена од 0,1 п.п. и изнесува 1,1%. Притоа, зголемувањето кај оваа каматна стапка е резултат на растот на каматните стапки на денарските депозити без валутна клаузула (за 0,1 п.п.), наспроти намалувањето кај каматните стапки на депозитите во странска валута (од 0,1 п.п.). Во однос на мај 2016 година, оваа каматна стапка е повисока за 0,3 п.п..

2. Каматни стапки на домаќинствата⁴



Извор: НБРМ.

- Споредено со минатиот месец, просечната каматната стапка на вкупните кредити одобрени на домаќинствата во мај е намалена за 0,1 п.п., и изнесува 6,5%. Минималната надолна корекција произлегува од падот кај сите компоненти т.е. денарското кредитирање, со и без валутна клаузула, како и кредитирањето во странска валута (за по 0,1 п.п., соодветно). Споредено на годишна основа, оваа каматна стапка е пониска за 0,2 п.п..
- Во текот на мај, новото кредитирање на домаќинствата се вршело по просечна каматна стапка од 5,8%, што на месечно ниво претставува зголемување од 0,1 п.п.. Притоа, месечниот раст на оваа каматна стапка се должи на зголемувањето кај каматните стапки на денарските кредити со и без валутна клаузула (за 0,1 п.п., соодветно), во услови кога каматните стапки кај кредитите во странска валута


³ Во графиконот којшто се однесува на каматните стапки на новопримените депозити на корпоративниот сектор, прекилот во сериите податоци кај каматните стапки во денари со валутна клаузула се должи на тоа што во дадени месеци банките и штедилниците не примиле таков вид депозити од корпоративниот сектор.

⁴ За потребите на ова соопштение, домаќинствата опфаќаат: физички лица, самостојни вршители на дејност и непрофитни институции коишто им служат на домаќинствата.



Народна банка на Република Македонија Дирекција за статистика

бележат пад од 0,1 п.п.. На годишна основа, просечната каматна стапка на новоодобрените кредити е непроменета.



Извор: НБРМ.

- Каматната стапка на вкупните депозити од домаќинствата се задржа на минатомесечното ниво од 1,5%, додека на годишна основа, кај оваа каматна стапка е регистрирана надолна промена од 0,3 п.п..
- Просечната каматната стапка на новопримените депозити⁵ од домаќинствата, трет месец по ред се задржува на ниво од 1,6%. На годишна основа, оваа стапка е зголемена за 0,1 п.п..

⁵ Во графиконот којшто се однесува на каматните стапки на новопримените депозити на домаќинствата, прекинот во сериите податоци кај каматните стапки во денари со валутна клаузула се должи на тоа што во дадени месеци банките и штедилниците не примиле таков вид депозити од домаќинствата.



**Народна банка на Република Македонија
Дирекција за статистика**

Придружни информации

Временски серии податоци: годишни, квартални и месечни податоци за пондерираните каматни стапки на банките и штедилниците [http://www.nbrm.mk/ns-newsarticle-ponderirani kamatni stapki na bankite i stedilnicite nova metodologija od januari 2015 godina.nspх](http://www.nbrm.mk/ns-newsarticle-ponderirani-kamatni-stapki-na-bankite-i-stedilnicite-nova-metodologija-od-januari-2015-godina.nspх)

Методолошки појаснувања: [http://www.nbrm.mk/ns-newsarticle-ponderirani kamatni stapki na bankite i stedilnicite nova metodologija od januari 2015 godina.nspх](http://www.nbrm.mk/ns-newsarticle-ponderirani-kamatni-stapki-na-bankite-i-stedilnicite-nova-metodologija-od-januari-2015-godina.nspх)

Следни објавувања: Календар на објавување податоци
[http://nbrm.mk/kalendar na objavuvanje na podatoci.nspх](http://nbrm.mk/kalendar-na-objavuvanje-na-podatoci.nspх)

Месечни податоци за каматните стапки: 31 јули 2017 (референтен пресек заклучно со јуни 2017).

За новинарски прашања, ве молиме контактирајте со лицата од Кабинетот на гувернерот.

За подетални информации во врска со објавените статистички податоци, побарајте нè на: contact.statistika@nbrm.mk или на телефонскиот број 02 3215 181 локал 116 (или 112/ 110/ 108).